

## ЗАПИСНИК

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животна средина за спроведување на проектот: “Изградба на автопат А2, делница Кичево – Требеништа и на автопатот А3, делница крстосница Требеништа (врска со А2) – крстосница Подмоље - Охрид“ , одржана на 27.05.2013 (понеделник) во салата во зградата на општина Дебрца со почеток во 12.00 часот

На ден 27.05.2013 година, во салата во зградата на општина Дебрца, се одржа Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Изградба на автопат А2, делница Кичево – Требеништа и на автопатот А3, делница крстосница Требеништа (врска со А2) – крстосница Подмоље - Охрид“. Јавната расправа која ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот Јавно претпријатие за државни патишта и општина Дебрца, започна во 12:00 часот.

Присутни:

- Зоран Бошев, Раководител на одделение за оцена на влијание врз животна средина од Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Билјана Спироска, советник во Одделение за оцена на влијание врз животна средина во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Јоже Јовановски, претставник на страна на инвеститорот Јавно претпријатие за државни патишта
- Љубомир Петковски, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорен за Студијата за ОВЖС
- Представници од “ТЕИНГ Кребс унд Кифер“ од Скопје
- Представници од страна на Општина Дебрца
- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог)

**Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред:**

**1. Отварање** - Јавната расправа ја отвори Зоран Бошев, раководител на одделение за оцена на влијание врз животна средина во Министерството за животна средина и просторно планирање. По претставување на присутните претставници од страна на министерството, инвеститорот и изготвувачот на Студијата му даде збор на Градоначалникот на општина Дебрца Г-дин Игор Трајковски.

2. Градоначалникот на општина Дебрца Г-дин Игор Трајковски - Го поздрави проектот и ги истакна бенифициите кои ќе ги има општината Дебрца со спроведување на проектот.

### 3. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина

Цел на проектот е изградба на автопат А2, делница Кичево – Требеништа и на автопатот А3, делница крстосница Требеништа (врска со А2) – крстосница Подмоље – Охрид, со вкупна должина од приближно 57 км.

Автопатот е обработен во пет под-делници:

- Делница Кичево – Подвис од км 0+000,00 до км 10+424,89
- Делница Подвис - Пресека од км 10+424,89 до км 22+265,05
- Делница Пресека - Песочани од км 0+000,00 до км 11+498,62
- Делница Песочани – Требеништа од км 0+000,00 до км 12+698,72
- Делница Требеништа – Охрид од км 0+000,00 до км 10+263,26

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот врз животната средина и можните влијанија од изградбата и експлоатацијата на автопатот врз животната средина.

Направена е анализа за можни влијанија од реализација на проектот и предложени се заштитни мерки за ублажување и компензација на потенцијалните негативни влијанија за кои инвеститорот се обврзува да ги почитува.

### 3. Дискусија

Прашање: Љубчо Настоски, Кога би започнала изградбата на автопатот, како ќе бидат обештетени луѓето и дали е одредена цената?.

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Јоже Јовановски истакна дека имајќи ја во предвид важноста од изградбата на автопатот, во овој момент се работи на техничката документација и заедно со Министерството за транспорт и врски, и Министерство за финансии се водат преговори со Кинеска банка за заем. По комплетирање на техничката документација кон крајот на оваа година би започнала постапката за тендери, заеми и тн.

Во врска со обештетувањето, ќе се врши обештетување според посебен Елаборат за експропријација, тоа ќе биде објавено во Службен Весник, така што секој ќе може да ја види зафатената катастарска парцела. Цената во овој момент не е одредена и ќе зависи од категоријата на земјиштето а процената се врши преку законски утврдени постапки.

Прашање: Жител од село Велмеј. Ги истакана природните вредности на општина Дебрца и ја поздравува иницијативата за изградба на автопатот.

Прашање: Крсте Трајановски, с. Требеништа. Поточна локација на клучката што е предвидена кај село Требеништа.

Одговор: Од страна на експертот Љубомир Петковски беше посочено на подеталните проекти кои се наоѓаат кај инвеститорот од каде може точно да се види локацијата на клучката.

Прашање: Ацо Спирски, Го поздравува проектот и посочи на важноста на проектот на веќе планираните проекти во општината.

Прашање: Дали е предвидена изградбата на патот Ботун - Белчишта.

Одговор: Од страна на инвеститорот беше одговорено дека во овој проект не е предвидена изградбата на локален пат од Ботун до Белчишта.

Други дискусанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 13:15 часот

Записничар:

Билјана Спирска

Листа на присутни лица на Јавната расправа за Проектот: "Автопат А2, делница Кичево - Требеништа и автопат А3, делница крстосница Требеништа (врска А2) - крстосница Подмоље - Охрид" одржана во Дебрца на 27.05.2013 година во 12.00 часот

Р. бр.	Име и презиме	Институција	Контакт тел. и е-mail
1	Зоран Боциќ	МНСП	076/445-894 zbozic@moestp.gov.mk
2	Билјана Спирова	МНСП	076/445-427 b.spirova@moestp.gov.mk
3	Диме Љубановски	ЗП за државни патници	078/445-947; j.jovanovski@roads.org.mk
4	Сирошки Аз	ДОО А-Б-Омгу	075 421 851 hotelDIPLOMATI@com.mk
5	Насоки Вуми	Независен соработник	078 275 314; 070-212-156
6	Крсте Ристев		046286 174
7	Илија Јуриќ	Одделение Дебрца	070 312 638
8	Мартин Кочкоски	М.З. Оровник	078 456 786
9	Никола Силван	Доно село	
10	Василоски Саша	Белчишта	075-568-325
11	Тодороски Тодор	Белчишта	070-304-735
12	Султоски Бошко	Белчишта	070-394-861
13	Трпачоски Крсте	Требеништа	070-930-753
14	Ѓелоски Димитри	Требеништа	040-281-435
15	М. Г. Г.	Тодор	071 389-821
16	Ристе Ивановски	Јоревци	078 1445-404
17	Владоторески	Мешевшта	075 536363
18	Зоран Јоревски	Белчишта	078-237-279
19	Никола Јуриќ	Одделение - Дебрца	875-401-502
20	Даниел Јуриќоски	Соровник	078-284 777
21	Даниел Ристевски	С. Бошут	073-342-309
22	Трајче Митев	ГЕНСТ	072-259-092
23	Младен Сукиќоски	Белчишта	070 304058
24	Оливера Милевски	ГЕНСТ	071 355 951